



Стратешка рамка за 2018-2020 година

Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство е формирана од страна на граѓански организации од Македонија кои работат на полето на превенција и справување со проблемот на насилство врз жените, вклучително и семејно насилство.

Мисијата на Мрежата е координирано делување на ГОи во насока на унапредување на политиките и практиките за справување со проблемот на насилство врз жените и семејно насилство. Мрежата се стреми кон препознавање на женските човекови права и нивна афирмација во РМ.

Визијата на Мрежата е создавање на општество ослободено од насилство во кое жените ќе можат целосно да ги реализираат своите потенцијали и способности за креирање на општество за еднакви можности.

Глобалните активности на Мрежата се фокусирани во пет програми и тоа:

Програма 1: Влијание на мрежата врз националните политики

Програма 2: Актуелизирање на проблемот на Родово Базирано Насилство

Програма 3: Организациска одржливост и зајакнување на човечките ресурси во рамки на организациите членки на Мрежата

Програма 4: Женските организации како специјализирани сервиси

Програма 5: Развивање на меѓународна (регионална) соработка

ГОДИШНИ ЦЕЛИ НА МРЕЖАТА за 2018 година

Програма 1: Влијание на мрежата врз националните политики

Стратешка цел 1: Зголемена свеста за неопходноста од вклучување на родово сензитивни превентивни програми во образовниот систем (на основно, средно и универзитетско ниво)

Стратешка цел 2: Следење на постапувањето на институциите при пријавени случаи на родово базирано насилство

Стратешка цел 3: Подобрена регулатива на национално ниво за превенција и постапување за родово базирано насилство

Стратешка цел 4: Воспоставени механизми за постапување при случаи на РБН на локално ниво

Стратешка цел 5: Обезбедена оддржливост на специјализираните сервиси за жртви на родово базирано насилство

Програма 2: Актуелизирање на проблемот на Родово Базирано Насилство

Стратешка цел 1: Подигната свеста на граѓаните и специфичните целни групи за проблемот и формите на родово базираното насилство

Стратешка цел 2: Подигната свест на релевантните институции за проблемот на родово базирано насилство.

Програма 3: Организациска одржливост и зајакнување на човечките ресурси во рамки на организациите членки на Мрежата

Стратешка цел 1: Унапредени капацитети на членките на мрежата за обезбедување специјализирани сервиси за жртвите на родово базирано насилство

Стратешка цел 2: Зголемен број на млади активисти директно вклучени во активностите на Мрежата и на организациите членки

Програма 4: Женските организации како специјализирани сервиси

Стратешка цел 1: Развиени стандарди за обезбедување директни сервиси за жртвите на родово базирано насилство

Стратешка цел 2: Унапредени модели за ресоцијализација и интеграција на жртви на родово базирано насилство

Програма 5: Развивање на меѓународна (регионална) соработка

Стратешка цел 1: Остварени членства во светски меѓународни мрежи кои работат во областа на родовото базирано насилство

Стратешка цел 2: Остварена континуирана соработка со слични мрежи од регионот и пошироко